



Број: 11-6350/4
Датум: 05.09.2018 год.
Скопје

Врз основа на член 35 а во врска со чен 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Карпош, го донесе следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1644 и дел од КП 1647 КО Бардовци, Општина Карпош.

Јавната анкета за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1644 и дел од КП 1647 КО Бардовци, Општина Карпош ќе се одржи од 10.09.2018 година до 14.09.2018 година, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9).

Јавната презентација за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1644 и дел од КП 1647 КО Бардовци, Општина Карпош ќе се одржи на ден 12.09.2018 година во 13.00 часот, во просториите на Општина Карпош (Барака 2 - ул.Радика бр.9)

Планскиот опфат ги опфаќа катастарските парцели КП 1644 и дел од КП 1647 КО Бардовци.

Површината на опфатот на просторот за кој се однесува овој Архитектонско-урбанистички проект изнесува П= 4722,43 м2.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9) и на системот Е-урбанизам

Соопштението за организирање на јавната презентација и јавната анкета и графичкиот приказ ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- www.karpos.gov.mk.

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица, можат да достават забелешки на анкетни листови во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9) и во електронска форма преку информацискиот систем Е-урбанизам. согласно член 35 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16).

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев